



ОПШТИНА КРУШЕВО

НЕДЕЛЕН ИНФОРМАТОР
за активностите на локалната самоуправа



Понеделник
18.12.2019г.



Бизнис можностите на Крушево во печатеното издание „Бизнис адресар на Северна Македонија

Општина Крушево доби копии од изданието „Business Directory of North Macedonia“ (Бизнис адресар на Северна Македонија) и истото ќе биде достапно во сите дипломатски претставништва на државата во Европа и Светот.

Презентацијата за општина Крушево е објавена и на официјалната интернет страница на меѓународно признатата маркетинг агенција Балканика, која досега е прегледана над 26 000 пати што е рекорд кога се работи за презентациите на општините кои досега биле објавени.

Подолу можете да ја погледнете електронската верзија од презентацијата: <http://www.balkanika-publishing.com.mk/images/presentations/Municipality%20of%20Krushevo%20.pdf>

Линк до оригиналната објава на општинската интернет страница: <http://krusevo.gov.mk/?p=10281>



Никола Ѓурковиќ 16а
Крушево
www.krusevo.gov.mk
mail: opstinakrushevo@krusevo.gov.mk
tel. ++389 48 477 061



Вторник
17.12.2019г.



Општина Крушево добива 62 000 франци за имплементација на приоритетни проекти и подобрување на транспарентноста

Градоначалникот на општина Крушево Томе Христоски и претседателот на Советот на општина Крушево Тома Петроски вчера, 17.12.2019, потпишаа Меморандум за соработка со Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП) во рамки на проектот „Зајакнување на општинските совети“.

Општина Крушево е една од девет општини кои се дел од последната фаза на овој проект, а истиот опфаќа неколку компоненти:

1. Градење на капацитети на советниците преку одржување на обуки и вмрежувзње на советниците
2. Финансирање на имплементација на иновативни алатки за подобрување на транспарентноста на Советот
3. Финансирање на еден до три проекти во максимална вредност од 50 000 швајцарски франци кои ќе бидат одредени преку форуми на заедници.

Проектот „Зајакнување на општинските совети“, вреден 3,4 милиони швајцарски франци, е финансиран од Швајцарската агенција за развој и соработка и е имплементиран од УНДП во партнерство со Министерството за локална самоуправа, Министерството за финансии, Заедницата на единиците на локалната самоуправа, Здружение на финансиски работници и UN Women.

Линк до оригиналната објава на општинската интернет страница: <http://krusevo.gov.mk/?p=10310>



Никола Ѓурковиќ 16а
Крушево
www.krusevo.gov.mk
mail: opstinakrusevo@krusevo.gov.mk
tel. ++389 48 477 061



ОПШТИНА КРУШЕВО



Среда
18.12.2019



Започнува реконструкцијата на патот Крушево – Пуста Река

Започнува реконструкција на регионалниот пат Крушево – Слива – с. Пуста Река кој општина Крушево го имплементира со Јавното претпријатие за државни патишта.

„Овој пат е едно од поголемите барања на крушевчани и жителите на населените места Пуста Река и Дивјаци и еве конечно ќе се реконструира овој видно општетен пат. Со оваа реконструкција ќе се реконструира и дел од патот кој води до манастирот Св Преображение кој не беше опфатен при изградбата на патот до манастирот“, изјави градоначалникот на општина Крушево Томе Христоски.

Оваа делница е во должина од 15 километри а ќе бидат опфатени делови од регионалниот пат од спомен куќата „Тодор Проески“ до спортската сала, покрај средното училиште, угостителски објекти и до споменикот Слива.

Линк до оригиналната објава на општинската интернет страница:

<http://krusevo.gov.mk/?p=10315&fbclid=IwAR2k87GoQCHE1kF-cmwHnkIpEWNsApaXCW14A9v0iGDyur8xym7i8rdAKzY>



Никола Ѓурковиќ 16а
Крушево

www.krusevo.gov.mk

mail: opstinakrusevo@krusevo.gov.mk

tel. ++389 48 477 061



ОПШТИНА КРУШЕВО



Четврток
19.12.2019



Крушево ќе добие целосно реконструиран параглајдинг центар

Општина Крушево ќе го реконструира полетиштето за параглајдерство на Мечкин Камен и ќе изгради објект за следење на натпреварите, канцелариски простор за учесниците и слични содржини. Оваа објава доаѓа по одлуката на Владата на Република Северна Македонија да постапи по барањето на општина Крушево за изградба на дел од инфраструктура на полетиште за параглајдинг и за проектот оддели 4,2 милиони денари.

„На оваа редовна 171 седница, Владата на Северна Македонија донесе одлука да го прифати барањето на Општина Крушево од централниот буџет да бидат одобрени 4,2 милиони денари за финансирање на проектот „Изградба на дел од инфраструктура во Центар за параглајдинг во Крушево“, стои во соопштението на Владата.

„Крушево ќе добие нов реконструиран параглајдинг центар на веќе постојното полетиште на Мечкин Камен и контролна кула за следење на натпреварите за параглајдерство и змејарство за во 2021 година да бидеме подготвени за светското првенство во змејарство и за многу други меѓународни натпревари кои ќе следат“, изјави градоначалникот на општина Крушево Томе Христоски по одлуката на владата.

Линк до оригиналната објава на општинската интернет страница:

http://krusevo.gov.mk/?p=10324&fbclid=IwAR2q3tIFWuUGvXb-iIMGo3pb4XeO2PbHH0Fi8mtDj_a-p0MTtJbFiz51vJc



Никола Ѓурковиќ 16а
Крушево

www.krusevo.gov.mk

mail: opstinakrusevo@krusevo.gov.mk

tel. ++389 48 477 061



ОПШТИНА КРУШЕВО



НЕДЕЛЕН ИНФОРМАТОР
за активностите на локалната самоуправа



Петок
20.12.2019г.



Завршени два големи проекти од патната инфраструктура

Општина Крушево ја заврши имплементацијата на два големи проекти од патната инфраструктура од меѓуопштински карактер.

Завршена е изградбата на патот од с. Борино (општина Крушево) до с. Житоше (општина Долнени) кој ги поврзува двете општини и ќе ја олесни меѓуопштинската комуникација за жителите од овој дел.

Заврши и реконструкцијата на патот с. Бучин (општина Крушево) до с. Воѓани (општина Кривогаштани) во должина од 10 километри. Проектот е имплементиран од страна на двете општини во соработка со Јавното претпријатие за државни патишта.

„Ја подобруваме патната инфраструктура насекаде низ општината и ја поврзуваме со другите општина за полесно движење и полесна комуникација на граѓаните. Во тек се и други инфраструктурни проекти како санацијата на локални улици, асфалтирање на патот до викенд зоната „Езеро“ во Крушево, најавата за реконструкција на три локални улици во градот, реконструкција на патот до с. Саждево и други веќе завршени и проекти кои ги планираме за 2020.“, изјави градоначалникот на општина Крушево Томе Христоски.

Линк до оригиналната објава на општинската интернет страница:
http://krusevo.gov.mk/?p=10326&fbclid=IwAR1MAF8Vu1d8uRxcBneOV9BtrlhbVAI8CB00D3n_mNyG9iOdjQPe2EIMHy8



Никола Ѓурковиќ 16а
Крушево
www.krusevo.gov.mk
mail: opstinakrusevo@krusevo.gov.mk
tel. ++389 48 477 061



ОПШТИНА КРУШЕВО

НЕДЕЛЕН ИНФОРМАТОР
за активностите на локалната самоуправа



Петок
20.12.2019г



Завршивме со два големи меѓуопштински проекти од патната инфраструктура

- ☞ Изградба на нов пат од с. Борино до с. Житоше (општина Долнени)
- ☞ Реконструкција на патот од с. Бучин до с. Воѓани (општина Кривогаштани)

Во тек се:

- ✓ Крушево - Слива - Пуста Река
- ✓ Од „Гумење“ до викенд зона „Езеро“
- ✓ Реконструкција на дел од улица „Киро Фетак“
- ✓ С. Саждево



Никола Ѓурковиќ 16а
Крушево
www.krusevo.gov.mk
mail: opstinakrusevo@krusevo.gov.mk
tel. ++389 48 477 061



ОПШТИНА КРУШЕВО

НЕДЕЛЕН ИНФОРМАТОР
за активностите на локалната самоуправа



Сабота

21.12.2019г

**Предновогодишно украсување на Крушево
и настап на Викторија Лоба за Нова година**



Градоначалникот на општина Крушево го најавува настапот на Викторија Лоба за Нова година во Крушево и споделува фотографии од новогодишното украсување.

„Центарот на градот и куќите на крушевчани се украсени, сместувачките објекти се исполнуваат, локалите се резервираат, а ние сме подготвени за пречек на гостите и забава со [Victoria Loba](#) на градски плоштад.“



Никола Ѓурковиќ 16а
Крушево

www.krusevo.gov.mk

mail: opstinakrusevo@krusevo.gov.mk

tel. ++389 48 477 061



ОПШТИНА КРУШЕВО

НЕДЕЛЕН ИНФОРМАТОР
за активностите на локалната самоуправа



Недела
22.12.2019г

Градоначалникот на општина Крушево
информира за активностите на локалната самоуправа во текот на
викендот



„Викендов работевме на терен во Пресил каде што се прошируваше патот за одводни канали, а тековно работиме на одводни канали во Јакреново и водовод во Борино.

Овие активности на краток и среден рок ќе ги решат проблемите на граѓаните се до нивно конечно разрешување.“, извести градоначалникот на општина Крушево Томе Христоски преку социјалните мрежи.



Никола Ѓурковиќ 16а
Крушево
www.krusevo.gov.mk
mail: opstinakrusevo@krusevo.gov.mk
tel. ++389 48 477 061